

= Čapkan Dimčo =

Vardar 川流域
(中央 Makedonija)

'89.4.29-30 京都, '89.5.2 堺, '89.5.5-7 岩井,

① $\overrightarrow{R, L, R, \underline{L \cdot R}, L, R, L, \underline{R \cdot L}}$
 やや Cut する
 ように

$\left[\begin{array}{c} \overrightarrow{R} \\ \text{リフト} \end{array}, H \cdot \overrightarrow{L}, \begin{array}{c} \overrightarrow{R} \\ \text{リフト} \end{array}, H \right] \overleftarrow{\text{Rev}}_{99}$

$\left[\begin{array}{c} \circ \\ \overrightarrow{R}, \overrightarrow{L \cdot R}, \overrightarrow{L}, \overrightarrow{R \cdot L}, \overrightarrow{R}, \text{(H)} L, R, \begin{array}{c} \uparrow \text{リフト} \\ \text{リフト} \end{array} \end{array} \right] \overleftarrow{\text{Rev}}_{9999}$
 京都では
 Litch とした。

Чапкан Димчо

Ме изгоре, ме запусту, море чапкан Димчо.

Дејгиди чапкан Димчо, моја прва севдо.

Како зеде чучук Митра, мене ме заб'рави.

Дејгиди чапкан Димчо, моја прва севдо.

Ме направи суво дрво, дрво јаворово.

Дејгиди чапкан Димчо, моја прва севдо.

Забелешка: зборот „чапкан“ доаѓа од турскиот збор „çapkın“ и значи „женкар“, „уличар“ или „никаквец“.

Flirtatious Dimcho

You burned me, you destroyed me, you, flirtatious Dimcho.

Hey flirtatious Dimcho, my first love.

When you married Mitra, you forgot about me.

Hey flirtatious Dimcho, my first love.

You turned me into a dry wood, a maple wood.

Hey flirtatious Dimcho, my first love.

Note: the Macedonian word „чапкан“ („chapkan“) comes from the Turkish word „çapkın“ and means „flirtatious“, „crook“, or „bum“.